

Овластено лице за информации

од ј. Каранџиќ

20.09.2024 год.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
РАНКОВЦЕ

(Образец ПП.....)

Примено:	20.09.2024		
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
25	1058/1		

До: Општина Ранковце
(имател на информацијата)

БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Архивски знак:	_____
Рок на чување:	_____
19. _____ год.	_____
Потпишан:	_____

Од: _____

(се наведуваат податоци за Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, факс, е-маил)

Застапник / полномошник на барателот на информацијата: _____

(се наведуваат податоци за можниот застапник/полномошник на Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, факс, е-маил)

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Дали општината има пропишано посебни постапки со кои се обезбедува остварување на правото на пристап до информациите и учество на јавноста во донесувањето на одлуките кои се однесуваат на состојбата на животната средина согласно чл. 17 од Законот за животната средина? Ако има пропишано посебни постапки доставете ни примерок (како документ или линк од веб страницата)?
2. Дали општината има изработено извештај за состојбата на животната средина (чл. 45 ст. 5 од Закон за животната средина)? Ако да, ве молиме доставете ни го последно донесениот извештај?
3. Дали општината ги исполнува условите за издавање Б-интегрирана еколошка дозвола? (чл. 123 од Закон за животната средина)?
4. Дали општината има вработено овластени инспектори за животна средина на општината? Ако да, колку овластени инспектори има?
5. Дали во рамки на општината е формирана локална мрежа за мониторинг на животната средина во смисла на член 34 од Законот за животната средина? Ако е формирана кој ја сочинува, кога е формирана и што влегува во делокругот на работа?
6. Дали општината има донесено локален акционен план за животната средина согласно чл. 60 од Закон за животната средина? Ако има донесено, ве молиме доставете ни примерок од документот. Дали во изработката учествуваа лица под 30 години или младински организации? Кој го сочинува телото за следење на имплементацијата на ЛАП-от за животна средина?
7. Дали општината има усвоено Локална агенда 21 како локален документ за одржлив развој согласно чл. 186 ст. 3 и 4 од Законот за животната средина? Ако да ве молиме да ни доставите примерок. Дали во изработката учествуваа лица под 30 години или младински организации?
8. Дали на територијата на општината постои заштитено подрачје согласно Законот за заштита на природата? Ако има доставете листа од заштитените подрачја
9. Дали во општината е формирано партиципативно тело за урбанистичко планирање (Согласно членот 46 од Законот за урбанистичко планирање? Ако е формирано кој го сочинува? Дали во партиципативното тело учествуваат лица под 30 години?
10. Дали во рамки на општината е формиран локален младински совет? Ако е формиран кој го сочинува и споделете одговорно лице за контакт.

11. Дали општината има донесено локална стратегија за млади и/или акциски план? Ако да ве молиме споделете го документот.
12. На кој начин општината обезбедува учество на претставници на младите во креирањето политики на локално ниво?
13. Доколку Општината располага со листа на активни граѓански организации кои работат и дејствуваат во рамки на општината ве молиме да ја споделите.

(опис на информацијата која се бара)

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) **електронски запис**
- д) друго _____
(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) **е-маил**
- д) друго _____
(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

Потпис

Во Скопје, 19.9.2024 година

(доколку барањето се поднесува во хартиена форма)

Бр. 25-1058/4

07.10. 2024 год.
РАНКОВЦЕ

Врз основа на член 20 став 1 и член 34 став 1 алинеја 11 и 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), член 13 и член 24 став 1 и став 3 од ЗОУП („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), а по овластување на Градоначалникот на Општина Ранковце, согласно Решение број 08-231/1 од 13.02.2024 година, постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од [REDACTED] преку застапник/ полномошник [REDACTED] по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, Општина Ранковце преку Службеното лице за посредување со информации од јавен карактер, на 07.10.2024 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од [REDACTED] до Општина Ранковце, заведено под бр. 25-1058/1 од 20.09.2024 година **СЕ УВАЖУВА**. Се констатира дека бараните информации се информации од јавен карактер и како такви ќе бидат доставени до барателот информациите со кои располага Општина Ранковце.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

До Општина Ранковце доставено е Барање за пристап до информации од јавен карактер од Барателот на информации [REDACTED] преку застапник/ полномошник [REDACTED] кое е примено на 20.09.2024 година и заведено во архива под бр.25-1058/1, со кое Барателот бара преку е-маил да му биде доставена следната информација од јавен карактер:

1. Дали општината има пропишано посебни постапки со кои се обезбедува остварување на правото на пристап до информациите и учество на јавноста во донесувањето на одлуките кои се однесуваат на состојбата на животната средина согласно чл. 17 од Законот за животната средина? Ако има пропишано посебни постапки доставете ни примерок (како документ или линк од веб страницата)?
2. Дали општината има изработено извештај за состојбата на животната средина (чл. 45 ст. 5 од Закон за животната средина)? Ако да, ве молиме доставете ни го последно донесениот извештај?
3. Дали општината ги исполнува условите за издавање Б-интегрирана еколошка дозвола? (чл. 123 од Закон за животната средина)?
4. Дали општината има вработено овластени инспектори за животна средина на општината? Ако да, колку овластени инспектори има?
5. Дали во рамки на општината е формирана локална мрежа за мониторинг на животната средина во смисла на член 34 од Законот за животната средина? Ако е формирана кој ја сочинува, кога е формирана и што влегува во делокругот на работа?
6. Дали општината има донесено локален акционен план за животната средина согласно чл. 60 од Закон за животната средина? Ако има донесено, ве молиме доставете ни примерок од документот. Дали во изработката учествуваа лица под 30 години или младински организации? Кој го сочинува телото за следење на имплементацијата на ЛАП-от за животна средина?

7. Дали општината има усвоено Локална агенда 21 како локален документ за одржлив развој согласно чл. 186 ст. 3 и 4 од Законот за животната средина? Ако да ве молиме да ни доставите примерок. Дали во изработката учествуваа лица под 30 години или младински организации?

8. Дали на територијата на општината постои заштитено подрачје согласно Законот за заштита на природата? Ако има доставете листа од заштитените подрачја.

9. Дали во општината е формирано партиципативно тело за урбанистичко планирање (Согласно членот 46 од Законот за урбанистичко планирање? Ако е формирано кој го сочинува? Дали во партиципативното тело учествуваат лица под 30 години?

10. Дали во рамки на општината е формиран локален младински совет? Ако е формиран кој го сочинува и споделете одговорно лице за контакт.

11. Дали општината има донесено локална стратегија за млади и/или акциски план? Ако да ве молиме споделете го документот.

12. На кој начин општината обезбедува учество на претставници на младите во креирањето политики на локално ниво?

13. Доколку Општината располага со листа на активни граѓански организации кои работат и дејствуваат во рамки на општината ве молиме да ја споделите.

Постапувајќи по наведеното Барање за пристап до информации од јавен карактер, Општина Ранковце врз основа на информациите со кои располага, а имајќи ја предвид горенаведената одредба од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер на Барателот [REDACTED] му се доставува следната информација:

1. Општина Ранковце нема пропишано посебни постапки.
2. Општината нема сеуште изработено извештај за состојбата на животната средина.
3. Општина Ранковце ги исполнува условите за издавање Б-интегрирана еколошка дозвола.
4. Општина Ранковце нема вработено овластени инспектори. Работните задачи за овластен инспектор за животна средина по потреба и во име и за сметка на Општина Ранковце се регулирани со Договор за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Ранковце.
5. Општината нема формирано локална мрежа за мониторинг.
6. Општината нема донесено локален акционен план за животната средина.
7. Општината нема усвоено Локална агенда 21 како локален документ.
8. На територијата на Општина Ранковце нема заштитено подрачје согласно Законот за заштита на природата.
9. Општина Ранковце има формирано партиципативно тело за урбанистичко планирање составено од: Моме Крстевски, Славица Стефановска, Цане Анчов, Моме Спасовски, Марјан Додевски и Билјана Митовска. Во партиципативно тело за урбанистичко планирање не учествуваат лица под 30 години.
10. Не е формиран локален младински совет.
11. Нема донесено локална стратегија за млади и/или акциски план.
12. Општината обезбедува учество на претставници на младите во креирањето политики на локално ниво преку анкети, месни заедници, јавни дебати и др.
13. Листа на активни граѓански организации кои работат и дејствуваат во рамки на општината:
 - Здружение на граѓани Еду-Скилис Ранковце e-mail igornikolovski82@yahoo.com
 - Пинк Суппорт e-mail mariadibiaggio@gmail.com
 - Здружение Зора e-mailzrutzs.zora@gmail.com
 - ЗЗП Ранковце e-mail dragvese@gmail.com
 - ЗЗ Мед и Млеко Петралица e-mail medimlekopetralica@gmail.com

Согласно горенаведеното Општина Ранковце одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поднесе жалба до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Службено лице за посредување
со информации од јавен карактер
Александар Стојановски



Доставено до:
- Барател на информацијата
- Архива



Бр. 25 - 1058/5

07.10. 2024 год.
РАНКОВЦЕ

До

Предмет: Достава на информација

Почитувани,

Во врска со Вашето Барање за пристап до информација од јавен карактер кое е заведено во архива под број 25-1058/1, од 20.09.2024 година со кое барате од Општина Ранковце како информација од јавен карактер да Ви бидат доставени во електронски запис на е-маил определени информации Општина Ранковце донесе Решение со кое го уважи Вашето барање и констатира дека бараните информации се информации од јавен карактер и Ве известуваме за следното.

По разгледување на Барањето се констатира дека бараните информации се информации од јавен карактер и ќе бидат доставени во бараната форма и тоа:

Прилог:

- Решение бр. 25-1058/4 од 07.10.2024 година;

Со почит,

Службено лице за посредување со
информации од јавен карактер
Александар Стојановски

A. Stojanovski

